



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 25 април 1977
Скопје
Број 17 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

146.

Врз основа на член 9, став 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

„Студентски збор“	9.600	”
„Трибина“	10.368	”
„Млад борец“	3.271	”
„Просветен работник“	16.345	”
„Просветена жена“	8.460	”
„Просвета“	1.126	”

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1977 ГОДИНА ОД ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. На Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичката геодетска управа, Републичкиот завод за статистика и на Клубот на делегатите, од остварените приходи намалени за материјалните расходи направени за остварување на тие приходи, им се отстапува 80%.

2. Средствата од претходната точка можат да се користат за следниве намени:

60% за набавка на опрема; и

40% за додатно стимулирање на вработените.

3. На Републичкиот завод за техничка соработка од остварените приходи во 1977 година намалени за материјалните расходи направени за остварување на тие приходи, му се отстапуваат 20% за набавка на опрема.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-735/1

31 март 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

147.

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕГРЕС НА РОТО-ХАРТИЈАТА

1. Дел од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1977 година за регрес на рото-хартија, во износ од 932.952 динари ќе се користи за регресирање на зголемената цена на новинско-издавачките организации и тоа на:

„Нова Македонија“ — Скопје	512.475	динари
„Вечер“	153.384	”
„Флака е влазримит“	21.629	”
„Бирлик“	6.182	”
„Детска радост“	73.771	”
„Остен“	5.160	”
„Комунист“	61.307	”
„Трудбеник“	45.024	”
„Стопански весник“	4.850	”

2. Се овластува републичкиот секретар за финансии да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-790/1

31 март 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

148.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/75, 47/76 и 19/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76, 38/76 и 43/76), во точката 2, се вршат следните измени:

— во алинеја прва бројот „20.60“ се заменува со бројот „23.70“;

— во алинеја трета бројот „14.50“ се заменува со бројот „16.70“;

— алинеја петта — се брише.

2. Во точката 3 одредбите под д) се бришат.

3. По точката 3 се додава нова точка 3-а која гласи:

„За пилешко месо од бројлери највисока малопродажна цена може да се формира и тоа:

— за класична обработка до 31 40 дин./кг.

— за „готово за печење“ до 33 40 дин./кг.

— за „готово за скара“ до 34 40 дин./кг.“

4. Во точката 5, бројот „37 80“ се заменува со бројот „43 50“.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-921/1

14 април 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

149.

Врз основа на точката 50 потточка 3, став 2 од Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондските на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 14/77), републичкиот секретар за финансии издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ**

1. Обврзниците на придонесите од личниот доход од редовен работен однос и од доходот (во најголемиот текст: обврзници) ги уплатуваат придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот со еден налог за пренос на преодната сметка по поделени општини и Републиката и според збирните стапки утврдени со оваа наредба.

2. Збирните стапки на придонесите од личниот доход од редовен работен однос и од доходот се утврдени во посебни прегледи и се составен дел на оваа наредба.

Збирните стапки за придонесите што имаат иста основица за пресметување и плаќање се утврдуваат според:

а) кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општествено-политичка заедница, и

б) кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход не се во една општествено — политичка заедница.

3. Во збирните стапки се опфатени следниве придонеси:

а) придонеси од личниот доход од редовен работен однос за општинските самоуправни интересни заедници:

од стопанството:

- придонес за основно образование,
- придонес за непосредна детска заштита,
- придонес за здравствено осигурување, и
- придонес за вработување.

од нестопанството:

- придонес за основно образование,
- придонес за непосредна детска заштита,
- придонес за здравствено осигурување,
- придонес за вработување,
- придонес за култура,
- придонес за физичка култура и
- придонес за социјална заштита.

б) придонеси од личниот доход од редовен работен однос за републичките самоуправни интересни заедници:

од стопанството:

- придонес за пензиско и инвалидско осигурување, и
- придонес за додаток на деца.

од нестопанството:

- придонес за инвалидско и пензиско осигурување,
- придонес за додаток на деца,
- републички придонес за насочено образование,
- републички придонес за култура,
- републички придонес за физичка култура,
- републички придонес за социјална заштита и
- републички придонес за научна дејност.

в) придонеси од доходот:

За општинските самоуправни интересни заедници:

- општински придонес за култура,
- општински придонес за физичка култура,

- општински придонес за социјална заштита, и
- општински придонес за здравствено осигурување за повреда на работа и професионални заболувања.

За републичките самоуправни интересни заедници:

- републички придонес за култура,
- републички придонес за физичка култура,
- републички придонес за социјална заштита,
- републички придонес за научна дејност, и
- републички придонес за насочено образование.

4. Во налогот за пренос обврзниците во одделот „Цел на дознаката“ ги впишуваат: основицата за пресметување на придонесите и даноците. Збирната стапка (процент), месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

5. Организационите единици на Службата на општественото книговодство во Македонија ќе отворат (посебно за секоја општина) преодни сметки за уплатување на придонесите означени во точката 3 од оваа наредба и тоа:

А) ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИДОНЕСИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ТОА:**1. Од стопанството:**

Ред. бр.	ОПШТИНА	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1.	Берово	15,05	41440-844-001-16
2.	Битола	12,50	40300-844-002-16
3.	Брод Македонски	13,75	40320-844-003-16
4.	Валандово	12,42	40300-844-031-16
5.	Виница	14,50	41431-844-032-16
6.	Гевгелија	13,15	41610-844-007-16
7.	Гостивар	15,75	41510-844-008-16
8.	Дебар	14,747	41030-844-004-16
9.	Делчево	14,25	41450-844-005-16
10.	Демир Хисар	13,35	40300-844-006-16
11.	Кавадарци	14,85	41620-844-009-16
12.	Кичево	13,75	40320-844-010-16
13.	Кочани	13,00	41430-844-011-16
14.	Кратово	13,25	40900-844-012-16
15.	Крива Паланка	13,75	40910-844-013-16
16.	Крушево	13,85	41110-844-014-16
17.	Куманово	13,50	40900-844-015-16
18.	Неготино	14,45	41630-844-016-16
19.	Охрид	11,85	41000-844-017-16
20.	Прилеп	13,75	41100-844-018-16
21.	Пробиштип	13,25	41400-844-019-16
22.	Радовиш	14,60	41310-844-020-16
23.	Ресен	13,85	40310-844-021-16
24.	Св. Николе	13,35	41420-844-027-16
25.	Струга	12,45	41020-844-025-16
26.	Струмица	13,45	41300-844-026-16
27.	Тетово	12,55	41500-844-029-16
28.	Титов Велес	14,45	41600-844-030-16
29.	Штип	13,50	41400-844-028-16
	Скопје*)	12,75	
30.	„Центар“ — Скопје		40100-844-033-16
31.	„Гази Баба“ — Скопје		40100-844-035-16
32.	„Чаир“ — Скопје		40100-844-034-16
33.	„Карпош“ — Скопје		40100-844-036-16
34.	„Кисела Вода“ — Скопје		40100-844-037-16

*) Стапките од Скопје се применуваат за сите пет општини од Скопје, реден број 30 до 34.

2. Од нестопанство:

Ред. бр.	ОПШТИНА	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1.	Берово	15,85	41440-844-001-21
2.	Битола	13,25	40300-844-002-21
3.	Брод Македонски	14,35	40320-844-003-21
4.	Валандово	13,27	40300-844-031-21
5.	Виница	16,10	41431-844-032-21
6.	Гевгелија	13,90	41610-844-007-21
7.	Гостивар	16,30	41510-844-008-21
8.	Дебар	16,019	41030-844-004-21
9.	Делчево	15,10	41450-844-005-21
10.	Демир Хисар	14,30	40300-844-006-21
11.	Кавадарци	15,75	41620-844-009-21
12.	Кичево	15,65	40320-844-010-21
13.	Кочани	14,05	41430-844-011-21
14.	Кратово	14,13	40900-844-012-21
15.	Крива Паланка	14,30	40910-844-013-21
16.	Крушево	14,97	41110-844-014-21
17.	Куманово	14,20	40900-844-015-21
18.	Неготино	15,05	41630-844-016-21
19.	Охрид	12,90	41000-844-017-21
20.	Прилеп	14,30	41100-844-018-21
21.	Пробиштип	13,80	41400-844-019-21
22.	Радовиш	15,63	41310-844-020-21
23.	Ресен	18,70	40310-844-021-21
24.	Св. Николе	13,90	41420-844-027-21
25.	Струга	13,50	41020-844-025-21
26.	Струмица	14,43	41300-844-026-21
27.	Тетово	13,25	41500-844-029-21
28.	Титов Велес	15,08	41600-844-030-21
29.	Штип	14,50	41400-844-028-21
—	Скопје*)	14,59	—
30.	„Центар“ — Скопје		40100-844-033-21
31.	„Гази Баба“ — Скопје		40100-844-035-21
32.	„Чаир“ — Скопје		40100-844-034-21
33.	„Карпош“ — Скопје		40100-844-036-21
34.	„Кисела Вода“ — Скопје		40100-844-037-21

*) Стапките од Скопје се применуваат за сите пет општини од Скопје, реден број 30 до 34.

Б. ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИХОДИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ОПШТЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДОХОДОТ:

Ред. бр.	ОПШТИНА	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1.	Берово	1,20	41440-844-001-58
2.	Битола	1,30	40300-844-002-58
3.	Брод Македонски	0,95	40320-844-003-58
4.	Валандово	1,03	40300-844-031-58
5.	Виница	2,10	41431-844-032-58
6.	Гевгелија	1,13	41610-844-007-58
7.	Гостивар	1,25	41510-844-008-58
8.	Дебар	1,672	41030-844-004-58
9.	Делчево	1,35	41450-844-005-58
10.	Д. Хисар	1,15	40300-844-006-58
11.	Кавадарци	2,20	41620-844-009-58
12.	Кичево	1,60	40320-844-010-58
13.	Кочани	1,11	41430-844-011-58
14.	Кратово	1,20	40900-844-012-58
15.	Кр. Паланка	1,114	40910-844-013-58
16.	Крушево	1,62	41110-844-014-58
17.	Куманово	1,25	40900-844-015-58
18.	Неготино	0,80	41630-844-016-58
19.	Охрид	1,30	41000-844-017-58
20.	Прилеп	0,89	41100-844-018-58

1	2	3	4
21.	Пробиштип	1,00	41400-844-019-58
22.	Радовиш	1,64	41310-844-020-58
23.	Ресен	0,97	40310-844-021-58
24.	Св. Николе	1,00	41420-844-027-58
25.	Струга	1,40	41020-844-025-58
26.	Струмица	1,38	41300-844-026-58
27.	Тетово	1,00	41500-844-029-58
28.	Т. Велес	1,35	41600-844-030-58
29.	Штип	1,15	41400-844-028-58
—	Скопје*)	2,53	—
30.	„Центар“ — Скопје		40100-844-033-58
31.	„Гази Баба“ — Скопје		40100-844-035-58
32.	„Чаир“ — Скопје		40100-844-034-58
33.	„Карпош“ — Скопје		40100-844-036-58
34.	„Кисела Вода“ — Скопје		40100-844-037-58

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини од Скопје, реден број 30 до 34.

В. ПРЕОДНИ СМЕТКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИДОНЕСИ ПО ЗБИРНИ СТАПКИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД, КОИ СЕ ПЛАЌААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, ЧИИ СЕДИШТА СЕ НАОГААТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА КАДЕ ВРАБОТЕНИОТ ИМА ЖИВЕАЛИШТЕ

1. Од стопанството:

Ред. број	ОПШТИНА	За основно образ.	За непосред. дет. зашт.	Збирна стапка	Број на преодна сметка кај СОК
1.	Берово	5,80	0,50	6,30	41440-844-001-37
2.	Битола	4,15	0,50	4,65	40300-844-002-37
3.	Брод	5,0	0,50	5,50	40320-844-003-37
4.	Валандово	5,10	0,35	5,45	41300-844-031-37
5.	Виница	6,0	0,50	6,50	41431-844-032-37
6.	Гевгелија	4,30	0,50	4,80	41610-844-007-37
7.	Гостивар	7,00	0,50	7,50	41510-844-008-37
8.	Дебар	6,30	0,697	6,997	41030-844-004-37
9.	Делчево	5,0	0,50	5,50	41450-844-005-37
10.	Д. Хисар	5,0	0,50	5,50	40300-844-006-37
11.	Кавадарци	6,0	0,50	6,50	41620-844-009-37
12.	Кичево	5,0	0,50	5,50	40320-844-010-37
13.	Кочани	4,50	0,50	5,00	41430-844-011-37
14.	Кратово	4,50	0,50	5,00	40900-844-012-37
15.	Кр. Паланка	5,0	0,50	5,50	40910-844-013-37
16.	Крушево	5,10	0,50	5,60	41110-844-014-37
17.	Куманово	4,80	0,55	5,35	40900-844-015-37
18.	Неготино	5,60	0,50	6,10	41630-844-016-37
19.	Охрид	3,60	0,50	4,10	41000-844-017-37
20.	Прилеп	5,0	0,50	5,50	41100-844-018-37
21.	Пробиштип	4,50	0,50	5,00	41400-844-019-37
22.	Радовиш	5,35	0,50	5,85	41310-844-020-37
23.	Ресен	5,50	0,50	6,00	40310-844-021-37
24.	Св. Николе	5,0	0,50	5,50	41420-844-027-37
25.	Скопје	4,50	0,50	5,00	40100-844-37*)
26.	Струга	3,60	0,50	4,10	41020-844-025-37
27.	Струмица	4,50	0,80	5,30	41300-844-026-37
28.	Тетово	3,80	0,50	4,30	41500-844-029-37
29.	Т. Велес	5,60	0,50	6,10	41600-844-030-37
30.	Штип	5,0	0,50	5,50	41400-844-028-37

*) Ознаката за општината од Скопје се означува според тоа каде живее: „Центар“ 033, „Гази Баба“ 035, „Чаир“ 034, „Карпош“ 036, „Кисела Вода“ 037.

2. Од нестопанството:

Ред. број	ОПШТИНА	За основно образ.	За култура	За физичка култ.	За соц. заштита	За непосредна дет. заштита	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1.	Берово	5,80	0,40	0,10	0,30	0,50	7,10	41440-844-001-42
2.	Битола	4,15	0,44	0,07	0,24	0,50	5,40	40300-844-002-42
3.	Брод. Мак.	5,0	0,10	0,15	0,35	0,50	6,10	40320-844-003-42
4.	Валандово	5,10	0,12	0,40	0,33	0,35	6,30	41300-844-031-42
5.	Виница Мак.	6,00	0,60	0,40	0,60	0,50	8,10	41431-844-032-42
6.	Гевгелија	4,30	0,30	0,15	0,30	0,50	5,55	41610-844-007-42
7.	Гостивар	7,0	0,25	0,10	0,20	0,50	8,05	41510-844-008-42
8.	Дебар	6,30	0,80	0,40	0,072	0,697	8,269	41030-844-004-42
9.	Делчево	5,0	0,30	0,30	0,25	0,50	6,35	41450-844-005-42
10.	Д. Хисар	5,0	0,30	0,15	0,50	0,50	6,45	40300-844-006-42
11.	Кавадарци	6,0	0,35	0,20	0,35	0,50	7,40	41620-844-009-42
12.	Кичево	5,0	1,0	0,50	0,40	0,50	7,40	40320-844-010-42
13.	Кочани	4,50	0,30	0,50	0,25	0,50	6,05	41430-844-011-42
14.	Кратово	4,50	0,20	0,18	0,50	0,50	5,88	40900-844-012-42
15.	Кр. Паланка	5,0	0,20	0,05	0,30	0,50	6,05	40910-844-013-42
16.	Крушево	5,10	0,38	0,50	0,24	0,50	6,72	41110-844-014-42
17.	Куманово	4,80	0,40	0,10	0,20	0,55	6,05	40900-844-015-42
18.	Неготино	5,60	0,20	0,10	0,30	0,50	6,70	41630-844-016-42
19.	Охрид	3,60	0,35	0,55	0,15	0,50	5,15	41000-844-017-42
20.	Прилеп	5,0	0,18	0,18	0,19	0,50	6,05	41100-844-018-42
21.	Пробиштип	4,50	0,15	0,20	0,20	0,50	5,55	41400-844-019-42
22.	Радовиш	5,35	0,48	0,30	0,25	0,50	6,88	41310-844-020-42
23.	Ресен	5,50	2,30	0,50	2,05	0,50	10,85	40310-844-021-42
24.	Св. Николе	5,0	0,20	0,35	—	0,50	6,05	41420-844-027-42
25.	Скопје	4,50	1,30	0,04	0,50	0,50	6,84	40100-844-42*)
26.	Струга	3,60	0,30	0,50	0,25	0,50	5,15	41020-844-025-42
27.	Струмица	4,50	0,33	0,50	0,15	0,80	6,28	41300-844-026-42
28.	Тетово	3,80	0,10	0,10	0,50	0,50	5,00	41500-844-029-42
29.	Т. Велес	5,60	0,25	0,08	0,30	0,50	6,73	41600-844-030-42
30.	Штип	2,30	2,30	0,50	0,90	0,50	6,50	41400-844-028-42

*) Ознаката за општината од Скопје се означува според тоа каде живее: „Центар“ 033, „Гази Баба“ 035, „Чаир“ 034, „Карпош“ 036, „Кисела Вода“ 037.

Г. ПРЕОДНИ СМЕТКИ И ЗБИРНИ СТАПКИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ ШТО СЕ ПЛАКААТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ:

1. од личен доход од стопанството: збирна стапка

Број на преодната сметка кај Службата на општественото книговодство
40100-844-033-63

12,45%

2. од личен доход од нестопанството: збирна стапка

Број на преодната сметка кај Службата на општественото книговодство
40100-844-033-79

16,75%

3. од доходот: збирна стапка

Број на преодната сметка кај СОК
40100-844-033-84

5,49%

Уплатата на другите придонеси од личниот доход од работен однос или кога тие не се плаќаат по збирна стапка како што е искажано во прегледите, се врши на досегашниот начин, односно на сметките означени во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, фондовите и останатите корисници по стапки пропишани со одлуките на собранијата на општините и одлуките на СИЗ.

6. Службата на општественото книговодство ќе отвори преодни сметки од точка 5 од оваа наредба, а најдоцна до 25. IV. 1977 година.

7. Службата на општественото книговодство ќе ги распределува платените средства од преодните сметки од точката 5 од оваа наредба на збирните сметки на општината и на самоуправната интересна заедница според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на збирните сметки на корисниците за придонесите и даноците.

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на преодните сметки за уплатување на придонесите и даноците од личниот доход на работниците по пат на збирните стапки на придонесите и даноците („Службен весник на СРМ“, бр. 39/76 и 40/76).

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а точката петта ќе се применува од 1. I. 1977 година за досега воведените збирни стапки.

Број 922
21 април 1977 година
Скопје

Заменик на републичкиот секретар за финансии,
Тахир Кадриу, с. р.

I. ПРЕГЛЕД

НА ОПШТИНСКИТЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ТОА:

1. Од стопанството:

Ред. број	ОПШТИНА	Основно образование	Здравствено осигурување	Непосредна дет. заштита	Вработување	Збирна стапка	Ред. број	ОПШТИНА	Основно образование	Здравствено осигурување	Непосредна дет. заштита	Вработување	Збирна стапка
1.	Берово	5,80	8,0	0,50	0,75	15,05	16.	Крушево	5,10	7,50	0,50	0,75	13,85
2.	Битола	4,15	7,10	0,50	0,75	12,50	17.	Куманово	4,80	7,50	0,55	0,65	13,50
3.	Брод Македон.	5,0	7,50	0,50	0,75	13,75	18.	Неготино	5,60	7,60	0,50	0,75	14,45
4.	Валандово	5,10	6,50	0,35	0,47	12,42	19.	Охрид	3,60	7,00	0,50	0,75	11,85
5.	Виница Мак.	6,0	7,25	0,50	0,75	14,50	20.	Прилеп	5,0	7,50	0,50	0,75	13,75
6.	Гевгелија	4,30	7,60	0,50	0,75	13,15	21.	Пробиштип	4,50	7,50	0,50	0,75	13,25
7.	Гостивар	7,0	7,50	0,50	0,75	15,75	22.	Радовиш	5,35	8,0	0,50	0,75	14,60
8.	Дебар	6,30	7,0	0,697	0,75	14,747	23.	Ресен	5,50	7,10	0,50	0,75	13,85
9.	Делчево	5,0	8,0	0,50	0,75	14,25	24.	Св. Николе	5,0	7,10	0,50	0,75	13,35
10.	Д. Хисар	5,0	7,10	0,50	0,75	13,35	25.	Скопје	4,50	7,10	0,50	0,65	12,75
11.	Кавадарци	6,0	7,50	0,50	0,85	14,85	26.	Струга	3,6	7,60	0,50	0,75	12,45
12.	Кичево	5,0	7,50	0,50	0,75	13,75	27.	Струмица	4,50	7,40	0,80	0,75	13,45
13.	Кочани	4,50	7,25	0,50	0,75	13,00	28.	Тетово	3,80	7,50	0,50	0,75	12,55
14.	Кратово	4,50	7,50	0,50	0,75	13,25	29.	Т. Велес	5,60	7,60	0,50	0,75	14,45
15.	Кр. Паланка	5,0	7,50	0,50	0,75	13,75	30.	Штип	5,0	7,25	0,50	0,75	13,50

2. Од нестопанството:

Ред. број	ОПШТИНА	Основно образование	Култура	Физичка култура	Соц. заштита	Здрав. осигурување	Непосредна дет. заштита	Вработување	Збирна стапка
1.	Берово	5,80	0,40	0,10	0,30	8,0	0,50	0,75	15,85
2.	Битола	4,15	0,44	0,07	0,24	7,10	0,50	0,75	13,25
3.	Брод Мак.	5,0	0,10	0,15	0,35	7,50	0,50	0,75	14,35
4.	Валандово	5,10	0,12	0,40	0,33	6,50	0,35	0,47	13,27
5.	Виница Мак.	6,0	0,60	0,40	0,60	7,25	0,50	0,75	16,10
6.	Гевгелија	4,30	0,30	0,15	0,30	7,60	0,50	0,75	13,90
7.	Гостивар	7,0	0,25	0,10	0,20	7,50	0,50	0,75	16,30
8.	Дебар	6,30	0,80	0,40	0,072	7,0	0,697	0,75	16,019
9.	Делчево	5,0	0,30	0,30	0,25	8,0	0,50	0,75	15,10
10.	Демир Хисар	5,0	0,30	0,15	0,50	7,10	0,50	0,75	14,30
11.	Кавадарци	6,0	0,35	0,20	0,35	7,50	0,50	0,85	15,75
12.	Кичево	5,0	1,0	0,50	0,40	7,50	0,50	0,75	15,65
13.	Кочани	4,50	0,30	0,50	0,25	7,25	0,50	0,75	14,05
14.	Кратово	4,50	0,20	0,18	0,50	7,50	0,50	0,75	14,13
15.	Кр. Паланка	5,0	0,20	0,05	0,30	7,50	0,50	0,75	14,30
16.	Крушево	5,10	0,38	0,50	0,24	7,50	0,50	0,75	14,97
17.	Куманово	4,80	0,40	0,10	0,20	7,50	0,55	0,65	14,20
18.	Неготино	5,60	0,20	0,10	0,30	7,60	0,50	0,75	15,05
19.	Охрид	3,60	0,35	0,55	0,15	7,00	0,50	0,75	12,90
20.	Прилеп	5,0	0,18	0,18	0,19	7,50	0,50	0,75	14,30
21.	Пробиштип	4,50	0,15	0,20	0,20	7,50	0,50	0,75	13,80
22.	Радовиш	5,35	0,48	0,30	0,25	8,0	0,50	0,75	15,63
23.	Ресен	5,50	2,30	0,50	2,05	7,10	0,50	0,75	18,70
24.	Св. Николе	5,0	0,20	0,35	—	7,10	0,50	0,75	13,90
25.	Скопје	4,50	1,30	0,04	0,50	7,10	0,50	0,65	14,59
26.	Струга	3,6	0,30	0,50	0,25	7,60	0,50	0,75	13,50
27.	Струмица	4,50	0,33	0,50	0,15	7,40	0,80	0,75	14,43
28.	Тетово	3,80	0,10	0,10	0,50	7,50	0,50	0,75	13,25
29.	Т. Велес	5,60	0,25	0,08	0,30	7,60	0,50	0,75	15,08
30.	Штип	2,30	2,30	0,50	0,90	7,25	0,50	0,75	14,50

II. ПРЕГЛЕД

НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ОД ДОХОДОТ ЗА 1977 ГОДИНА

Ред. број	ОПШТИНА	Култура	Физичка култура	Социјал. заштита	Здрав. осиг. пов. на раб. и пр.	Збирна стапка
1. Берово		0,30	0,10	0,30	0,50	1,20
2. Битола		0,50	0,29	0,31	0,20	1,30
3. Брод Мак.		0,10	0,10	0,25	0,50	0,95
4. Валандово		0,10	0,30	0,23	0,40	1,03
5. Веница Мак.		0,60	0,40	0,60	0,50	2,10
6. Гевгелија		0,40	0,15	0,18	0,40	1,13
7. Гостивар		0,30	0,15	0,30	0,50	1,25
8. Дебар		0,80	0,40	0,072	0,40	1,672
9. Делчево		0,30	0,30	0,25	0,50	1,35
10. Д. Хисар		0,30	0,15	0,50	0,20	1,15
11. Кавадарци		0,60	0,30	0,60	0,70	2,20
12. Кичево		0,50	0,50	0,20	0,40	1,60
13. Кочани		0,20	0,30	0,21	0,40	1,11
14. Кратово		0,15	0,05	0,50	0,50	1,20
15. Кр. Паланка		0,36	0,036	0,218	0,50	1,114
16. Крушево		0,38	0,50	0,24	0,50	1,62
17. Куманово		0,40	0,15	0,20	0,50	1,25
18. Неготино		0,10	0,10	0,20	0,40	0,80
19. Охрид		0,20	0,55	0,15	0,40	1,30
20. Прилеп		0,13	0,12	0,14	0,50	0,89
21. Пробиштип		0,20	0,10	0,20	0,50	1,00
22. Радовиш		0,34	0,50	0,30	0,50	1,64
23. Ресен		0,35	0,07	0,35	0,20	0,97
24. Св. Николе		0,35	0,15	0,10	0,40	1,00
25. Скопје		1,50	0,03	0,50	0,50	2,53
26. Струга		0,30	0,50	0,20	0,40	1,40
27. Струмица		0,33	0,50	0,15	0,40	1,38
28. Тетово		0,10	0,10	0,30	0,50	1,00
29. Т. Велес		0,30	0,30	0,35	0,40	1,35
30. Штип		0,25	0,30	0,10	0,50	1,15

III. ПРЕГЛЕД

на поединечните републички придонеси што се плаќаат од личен доход на работниците и тоа:

1. Од стопанството:

	Стапка	
	Бруто	Нето
1. Придонес од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување	9,50%*)	13,85%*)
2. Придонес од личен доход за додаток на деца	2,95%	—
Збирна стапка	12,45%	—

2. Од нестопанството:

	Стапка бруто
1. Придонес од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување	9,50
2. Придонес од личен доход за додаток на деца	2,95
3. Придонес за насочено образование	3,55
4. Републички придонес за научна дејност	0,45
5. Републички придонес за социјална заштита	0,05
6. Републички придонес за физичка култура	0,05
7. Републички придонес за култура	0,20
Збирна стапка	16,75

3. Од доходот:

	Стапка
1. Републички придонес од доход за насочено образование	4,25%
2. Републички придонес од доход за научните дејности	0,34%
3. Републички придонес од доход за култура	0,55%
4. Републички придонес од доход за физичка култура	0,05%
5. Републички придонес од доход за социјална заштита	0,30%
Збирна стапка:	5,49%

*) Стапката 9,5% служи само за пресметување на бруто личен доход, односно на основицата од која се пресметуваат другите придонеси од личен доход, додека стапката 13,85% служи за стварно пресметување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и тоа нето личен доход.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КРАТОВО

234.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кратово, на седницата одржана на 1 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВО И ОД ДОХОД ОД СТОПАНСТВО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1977 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство и од доход од стопанство на општинската самоуправна интересна заед-

ница за социјална заштита, за 1977 година, се зголемува од 0,30% на 0,50% од пропишаните основици со член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 06-629

1 март 1977 година

Кратово

Претседател,

Цветко Донев, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
КАВАДАРЦИ**

235.

Врз основа на член 34 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 17 став 4 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Кавадарци, Собранието на заедницата, на седницата одржана на 5 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА
КУЛТУРА — КАВАДАРЦИ ВО 1977 ГОДИНА**

Член 1

Сите организации на здружениот труд, кои според Номенклатурата на дејностите се распоредени во групите од 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на физичката култура по стапка од 0,30%.

Основица за пресметување на придонесот ќе претставува доходот намален за законските и договорни обврски.

Член 2

Сите организации на здружениот труд, кои според Номенклатурата на дејностите се распоредени во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на личен доход по стапка од 0,20% на бруто личен доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 02-61

11 март 1977 година

Кавадарци

Претседател,
Благој Малинков, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО**

236.

Врз основа на член 19 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9, став 1, алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СРМ за период од 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на заедничката седница на сите собори одржана на 30 декември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА**

I

Правата од задолжителните видови на здравствената заштита се прошируваат со опфатот на користење на целосна здравствена заштита на осигурениците и осигурените лица до 20 годишна возраст и на осигурениците и осигурените лица над 65 годишна возраст, почнувајќи од 1 јануари 1977

година на начин како тоа е регулирано со Договорот за основите на Општествениот план за општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1976—1980 година за проширување и спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 01-59/1

30 декември 1976 година

Берово

Претседател,
Александар Фурнаџиски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА**

237.

Врз основа на член 60 точка 4 став 1 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 14 алинеја 3 и 15 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, Собранието на заедницата на седницата одржана на 28 јануари 1977 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА ЗА 1977 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, што ќе се пресметува и наплатува од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од стопанска дејност и од личен доход од нестопанска дејност во 1977 година да изнесува како што е предвидено со оваа одлука.

Член 2

Стапката на придонесот што ќе се плаќа на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, изнесува:

1. придонес од личен доход од работен однос 0,50%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,10%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 1%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 68/1

9 март 1977 година

Крива Паланка

Претседател,
проф. Славе Николовски, с. р.

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

238.

Врз основа на член 5 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/76) и член 111, 247 став 1 точка 1 од Статутот на општината Ресен, Собранието на општината Ресен на 23-та седница на Соборот на здружениот труд, на 21-та седница на Соборот на месните заедници и 22-та седница на Општествено-политичкиот собор, одржани на 1 март 1977 година, со рамноправно учество донесоа

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Одлуката за општинските даноци на граѓаните („Службен гласник на општината Ресен“, бр. 5/76 и „Службен весник на СРМ“, бр. 30/76) се вршат следните измени и дополнувања.

Член 2

Членот 5 од Одлуката се менува и гласи:
„За погранично ридско-планински населени места се прогласуваат следните: Долно Дупени, Брајчино, Коњско, Стење и Лескоец.“

Член 3

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа на катастарскиот приход по стапка од 1,3‰.“

Член 4

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:
„На индивидуалните земјоделски производители, согласно член 70 од Законот за даноците на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители им се намалува данокот од личен доход од земјоделска дејност за секоја обложна година и тоа:

1. на даночниот обврзник кој својот труд и средствата за работа ќе ги здружи со организацијата на здружениот труд и со неа остварува трајна производна соработка, за што има склучено писмен договор и во рамките на таа соработка рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружениот труд управува со заедничките работи и соодлучува за распределбата на заеднички остварениот доход, во рамките утврдени со договорот и општинскиот акт на организацијата на здружениот труд за 40‰;

2. на даночниот обврзник кој со организацијата на здружениот труд врз основа на писмен договор, воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и имотот на своите производи ги пласира преку организацијата на здружениот труд за 30‰;

3. на даночниот обврзник кој со организацијата на здружениот труд, врз основа на писмен договор трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродукциони материјали и друго и вишоците во своите производи ги пласира преку организацијата на здружениот труд за 20‰.“

Член 5

По член 12 се додава нов член 12-а кој гласи:
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа на даночната основица по стапка од 1‰.“

Член 6

По членот 16 став 1 алинеја 6 стапката се менува и изнесува 20‰.

Член 7

Во членот 19 точката 2 се брише.

Член 8

По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:
„Придонес за општонародна одбрана се плаќа на даночната основица по стапка од 7‰.“

Член 9

Во членот 26 стапката од табелата за општински данок на приход од деловни простории се менува и гласи:

„до 5.000	дин. 20‰
од 5.000 до 10.000	„ 30‰
од 10.000 до 15.000	„ 45‰
над 15.000	„ 60‰

Член 10

Членот 37 се менува и гласи:
„Под корисна станбена површина за станбени згради и станови се смета површина на спални соби, дневни, кујни, ниши, подруми, претсобја, шпајз, бања, скали во згради, вградени гаражи, балкони и тераси под покрив.“

Под корисна станбена површина на зградите за одмор и закрепнување (вила, викенд куќички и др.), се смета површина на дневни соби, спални, кујни, ниши, подрум, претсобја, шпајз, бања, скали во зграда, вградени гаражи, балкони и тераси под покрив.“

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Ресен“.

Бр. 01-893/1
1 март 1977 година
Ресен

Претседател
на Собранието на
општината,
Крсте Секуловски, с. р.

Претседател
на Соборот на месните
заедници,
Осман Шерифи, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
Живко Котларовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Лилјана Лабачевска, с. р.

239.

Врз основа на член 2 од Законот за комунални такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72) и член 111 и 247 став 1, точка 1 од Статутот на општината Ресен, Собранието на општината Ресен на 23-та седница на Соборот на здружениот труд, на 21-та седница на Соборот на месните заедници, на 22-та седница на Општествено-политичкиот собор, одржани на 1 март 1977 година, со рамноправно учество, донесоа

О Д Л У К А ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Член 1

На подрачјето на општината Ресен, се воведуваат следните комунални такси:

1. за секој истакнат натпис на работни простории;
2. за привремен престој на лица во туристички места;
3. за користење на површина за подигање на кампови, шатори и друга слична привремена употреба;
4. за користење на тротоари пред деловните простории за вршење на стопанска дејност;

5. за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места;

6. за држење на музика во јавните локали;

7. за држење предмети за игра во јавните локали;

8. за држење витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории;

9. за користење на просторот за паркирање на автомобили и нивните приколки, мотоцикли, мотори, велосипеди на места што за тоа ќе ги определи Општината, ОЗТ или ООЗТ и на кои е организирано чување на возилото;

10. за користење на плоштади и друг простор за стопанска цел;

11. за поседување на товарни, друмски, моторни и приклучни возила, освен за оние возила за кои е пропишано плаќање на данок по друг основ.

Член 2

За секоја истакната фирма се плаќа:

— на ОЗТ и ООЗТ по 3.000 динари годишно, освен за:

- | | |
|--|--------------|
| а) продавници за градежни материјали по | 12.000,00 д. |
| б) продавници за техничка стока (бела техника) | 10.000,00 „ |
| в) продавници за намештај | 10.000,00 „ |
| г) бензински пумпи | 15.000,00 „ |
| д) стоковни куќи | 20.000,00 „ |

— на ОЗТ и ООЗТ во градот за продавници на колонијални стоки по 2.000,00 динари годишно;

— на обврзниците кои вршат угостителска дејност 1.000,00 динари годишно;

— на сите други обврзници од стопанска и нестопанска дејност по 100,00 динари годишно; и

— селските продавници се ослободуваат од оваа обврска.

За привремен престој во туристички места се плаќа во сезоната 3, а вон сезоната 2 динари дневно.

Такса според став 1 од овој член не плаќаат:

1. деца помлади од 15 години;
2. воени инвалиди и инвалиди на трудот;
3. војници и питомци на воени училишта;
4. членови на Сојузот на слепите и глувите на Југославија;
5. деца и младина кога групно престојуваат во летувалиштата и одморалиштата;
6. ученици и студенти за време на школски екскурзии;
7. членови на Феријалниот сојуз на Југославија, Сојузот на извидничките организации, Сојузот на телесно воспитување „Партизан“ и Планинарскиот сојуз на Југославија;
8. членови на работни бригади за време на работна акција и логорување;
9. лица кои се наоѓаат на лекување во стационарни здравствени установи;
10. организации на Црвениот крст на Југославија.

Член 4

За користење на површини за кампови, шатори и др. привремена употреба по 3 динари дневно за секој камп, шатор и слично.

Член 5

За користење просториите во близина на тротоарите пред деловни простории 150 динари годишно.

Член 6

За истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места 500 динари по реклама годишно.

Член 7

За држење на музика во јавни локали 100 динари месечно.

Член 8

За држење на предмети за игри во јавните локали — годишно:

— билјард 200 динари;

— карти и табли за играње и др. 150 динари.

Член 9

За држење витрини за изложување на стока надвор од деловните простории 150 динари годишно.

Член 10

За користење на простории за паркирање на:

— автомобили и др. моторни возила 3 динари дневно;

— за мотоцикли, мотори и велосипеди 1 динар дневно.

Член 11

За користење на плоштади и др. простории за стопанска цел 500 динари по случај.

Член 12

За поседување на патнички возила до 65 коњски снаги 100 динари годишно, а над тоа 150 динари годишно.

За поседување на товарни друмски и други возила 200 динари годишно.

Член 13

Таксата од член 3 и 4 од оваа одлука се намалува за 50% за:

1. лицата кои ги упатува заради лекување во туристички места Заводот за социјално осигурување или инвалидски здруженија.

2. Носители на Орденот „Народен херој“, „Споменица 1941“, „Караѓоргева ѕвезда“ и „Илинденска споменица“.

Член 14

Таксите од член 1 од оваа одлука се плаќаат:

1. обврските од точка 1 однапред полугодишна, односно до 15 јули во годината. При истакнувањето на нова фирма во текот на годината таксата се пресметува сразмерно спрема месеците до крајот на годината;

2. обврските од точка 2 однапред во моментот на пријавувањето на престојот;

3. обврските од точка 3 однапред во моментот на пријавувањето и употребата на површината за пријавеното време, но не подолго од 1 месец;

4. обврските од точка 4 во моментот на пријавувањето на употребата на тротоарот за пријавеното време, но не за подолго од 2 месеци. Доколку тротоарот се употребува непрекинато повеќе од 2 месеци таксата се плаќа тримесечно и до 5-тиот ден по истекот на денот за кој таксата е платена;

5. обврската од точка 5 по истекот од 10 дена од денот на истакнувањето на рекламата или огласот;

6. обврската од точка 6 однапред за секој месец;

7. обврските од точка 7 однапред во моментот на пријавувањето на употребата на средствата за игра;

8. обврските од точката 8 однапред годишно при секоја употреба на витрините;

9. обврските од точките 9 и 10 однапред во моментот на отпочнувањето на користењето на просторот;

10. обврските од точката 11 во моментот на регистрацијата.

Член 15

Таксата за користење на простор од член 1 точка 9 се плаќа на службеното лице овластено за тоа.

Угостителските и други организации и службеното лице од ставот 1 на овој член, ги уплатуваат со уплатници секој 15 дена на соодветните сметки кај Службата за општествено книговодство.

Член 16

Угостителските и други организации, како и службеното лице од став 1 на член 15, должни се да водат евиденција, согласно позитивните законски прописи.

Член 17

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-танува да важи Одлуката за комунални такси бр. 02-6816/1 од 28. XII. 1972 година и Одлуката за измени на Одлуката за општинските комунални такси бр. 01-346/1 од 30. I. 1975 година.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година, освен членот 12, кој ќе се применува од 1. III. 1977 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Ресен“.

Бр. 01-894/1
1 март 1977 година
Ресен

Претседател
на Собранието
на општината,
Крсте Секуловски, с. р.

Претседател
на Соборот на
месните заедници,
Осман Шерифи, с. р. Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
Живко Котларовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Лилјана Лабачевска, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 100 од 7. IV. 1976 година, на регистарска влошка бр. 283, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Централно основно училиште „Мануш Турновски“ од село Турново, Струмичко, е разрешен од должност. На негово место за директор е именуван Милисав Вучетик, со потполни и неограничени права во однос на застапувањето и потпишувањето на организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ОЗТ Централно основно училиште „Мануш Турновски“, село Ново Село, Струмица, бр. 02-70/1 од 2. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 100/76. (241)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 117/75 од 20. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 224, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница број 8 „Милково Брдо“, со седиште во Делчево, на Трговското угостителско туристичко претпријатие на големо и мало „Илинден“ — Делчево.

Предмет на работење:

- промет со колонијални стоки;
- промет со брашно и производи од брашно;
- промет со алкохолни и безалкохолни пијалаци;
- промет со месни и сувомесни производи;
- промет со стоки од хемиската индустрија;
- промет со производи од тутунската индустрија.

Раководител: **Јордан Деспотов.**

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Илинден“ — Делчево, бр. 6 од 12. IV. 1974 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 117/75. (28)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 311/76 од 10. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 237, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Ресторан (кафеана), со седиште во село Ерцелија, на ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе, ООЗТ „Ерцелија“, село Ерцелија.

Предмет на работење:

— промет со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало, сувомесни производи и вршење на работи со скара во село Ерцелија.

Раководител: **Дине Нацев Толев.**

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 311/76. (35)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 182 од 14. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 58, го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на ОЗТ „Брегалница“ — комунална организација на здружен труд — Делчево Киро Бојчевски, се именува Ефтим Кантурски, в. д. директор, со неограничени овластувања во однос на застапувањето и потпишувањето на работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Брегалница“ — Делчево, бр. 0401-214 од 8. VI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 182/76. (29)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 160 од 7. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 255, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот потписник на финансискиот сектор на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе Стамен Тодевски се избриша од регистарот, а за потписник е именуван Панче Паневски, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува ОЗТ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе, бр. 02-65/5 од 13. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 160/76. (34)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 16 од 14. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 11, го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Угостителски дуќан Крчма — Мотел, со седиште во село Босилово, Струмица, која е во состав на Земјоделската задруга „Тромеџа“ од село Старо Коњарево, Струмичко, престана со своето работење.

Престанокот на деловната единица се запиша во регистарот врз основа на одлуката на Здружениот совет на задругата, бр. 56 од 17. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/76. (76)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 35 од 10. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 11, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница на Земјоделската задруга „Тромеџа“ — село Старо Коњарево, Струмица, Деловна единица — Угостителски дуќан — крчма „Струмешница“, со седиште во с. Ново Коњарево, Струмичко.

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, мезина, скара, пивари — сите видови, кибрит и сите видови индустриски стоки.

Раководител: **Ристо Костадинов.**

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружениот совет на задругата, бр. 144 од 10. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 35/76. (37)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 208 од 12. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 182, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашните овластени лица на ОЗТ Конфекција „Пролетер“ — Кочани и тоа: Георгиевски В. Киро, директор, Серафимов С. Павле, ги потпишува финансиските документи, Димитров Р. Славе — исто финансиски документи, се бришат од регистарот, а се овластуваат лицата: Георгиев Димитров Јорданчо — в. д. директор со неограничени овластувања и Јаневски Спирос Кирил — заеднички со директорот ќе ги потпишува финансиските документи на Конфекцијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Конфекцијата „Пролетер“ — Кочани, бр. 802 од 23. III. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 208/76. (30)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 293 од 20. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 173, го запиша судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница број 1, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 1, на РО „Колор“ — претпријатие за градежно занаетчиство и производство на копчиња — Кочани.

Предмет на работење: продажба на мало на сите видови бои, лакови, тапети, таписони, винас плочки, електро-инсталатерски производи, стоки за изведуваче на водови и слични производи, кои се во делокругот за изведуваче на молеро-фарбарски услуги, водоинсталатерски, електроинсталатерски и сите видови копчиња.

Раководител: Борис Велков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на „Колор“ претпријатие за градежно занаетчиство и производство на копчиња — Кочани, бр. 474 од 28. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 293/76. (32)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 156 од 2. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 215, го запиша во судскиот регистар следното: Правото за попис на досегашниот директор на ОЗТ Занаетчиско услужно претпријатие „Иднина“, со седиште во Струмица, Ристо Николов престанува, а за в. д. директор е именуван Никола Николов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Занаетчиското услужно претпријатие „Иднина“ — Струмица, бр. 04-947/1 од 31. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 156/76. (38)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 195/76, на регистарска влошка бр. 66, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот в. д. директор на ОЗТ Централно основно училиште „Сандо Масев“, со седиште во Струмица, Зора Белева е именувана за директор на Организацијата на здружен труд, која со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува истата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината — Струмица, бр. 02-541/1 од 11. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 195/76. (39)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 221 од 15. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 367, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на предметот на работењето (дејноста) на РО за промет на големо и мало извозувач „Југопромет“ — ООЗТ прехрана и колонијал

со откуп на земјоделски производи — Струмица уште и со извоз и увоз во малограничниот промет со НР Бугарија и Грција како и транзит од дејноста на основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ прехрана и колонијал со откуп на земјоделски производи — Струмица, бр. 02-4579 од 13. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 221/76. (40)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 183 од 14. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 230, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало, ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип, под фирма: „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало Штип, ООЗТ — трговија на големо и мало Штип, Деловна единица — Продавница за промет на мало, со седиште во Призрен.

Предмет на работење:

— врши промет на мало со: овошје и зеленчук, јужно овошје, колонијално-прехранбени стоки, стоки за куќни потреби, живина во заклана состојба, јајца и сточна храна, кандиторски производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гума за жвакање, овошје, млечни производи, брашно, цигари и прибор, конзервирани производи од овошје и зеленчук.

Раководител: Сулејман Оџај.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на вработените во ООЗТ — трговија на големо и мало Штип, бр. 02-568/5 од 11. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 183/76. (50)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 159 од 3. VI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 285, го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица на Училишниот текстилен центар за образование на кадри од текстилна струка — Штип, под фирма: Училишен текстилен центар за образование на кадри од текстилна струка — Штип, Деловна единица — Продавница од привремен карактер за продажба на производи изработени од учениците низ практичната настава.

Предмет на работење:

— изработување на работничка облека, ученички кеџели, детски гаќички и пижами, навлаки — јастучници, чаршафи, спортски гаќици, платно на метража (кепер), кебиња — памучни, детски панталонки и детски сукнички.

Раководител: Ристо Тасев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на работната заедница на Училишниот текстилен центар — Штип, бр. 01/01-

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 159/76. (47)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 165, 166, 167, 168 и 169 од 11. VI. 1976 година, на регистарската влошка бр. 230 го запиша во судскиот регистар основањето на деловните единици на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип, и тоа:

1. „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, Деловна единица — Продавница, со седиште во село Лешане, општина Сува Река, САП Косово и Метохија.

Предмет на работење:

— промет на големо со: овошје, зеленчук и јужно овошје, кандиторски производи, земјоделско-сточарски производи, млечни производи, живина, јајца и сточна храна, конзервирани производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, брашно и производи од брашно, шеќерни производи и гума за жвакање.

Раководител: Цемаил Криезну.

2. „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип, Деловна единица — Продавница за промет на мало, со седиште во Призрен, ул. „I косовска бригада“ бр. 13.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Котле Магбуле.

3. „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ трговија на големо и мало — Штип, Деловна единица — Продавница за промет на мало, со седиште во Сува Река, САП Косово и Метохија.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Шефкет Елџани.

4. „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, Деловна единица — Продавница за промет на мало, со седиште во село Ратковац, општина Ораховац, САП Косово.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

5. „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ трговија на големо и мало — Штип, Деловна единица — Продавница за промет на мало, со седиште во село Небрегоште, општина Призрен, САП Косово.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Амзи Забидни.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на вработените во ООЗТ — трговија на големо и мало — Штип, бр. 02-568/3, 4, 5, 2 и 1.

Од Окружниот стопански суд во Штип, и. бр. 165, 166, 167, 168 и 169/76. (49)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Младински фудбалски клуб „Јане Сандански“ населба Сингелиќ — Скопје“, се огласува за неважен. (990)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за V одделение на Ружди Абдураили, с. Врапчиште, Гостивар. (588)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Асим Бајрами, ул. „Трст“ бр. 41, Куманово. (1064)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Љубица Трајковска, ул. „Бл. Илиевски — Гуне“ згр. 12/7, Куманово. (1108)

Воена книшка издадена од Куманово на име Зеједин Авдими, ул. „Перо Стојмановски“, бр. 19, Куманово. (1109)

Свидетелство за V клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Јован Арсовски, ул. „Перо Чичо“ бр. 40, Куманово. (1110)

Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Цветат Сулејмани, с. Отља, Куманово. (1124)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Абдула Касами, с. Челопек, Тетово. (300)

Свидетелство за VIII одделение на име Борис Ристески, с. Новоселани, Прилеп. (3586)

Уверение за положена прва помош на име Благоја Ристески, ул. „Октомвриска“ бр. 6, Прилеп. (3587)

Свидетелство од 1969/70 година на име Димитар Коклески, ул. „Благоја Шукурски“ бр. 21, Варош, Прилеп. (3588)

Свидетелство од VI одделение на име Верка Стојаноска, ул. „Маркоска“ бр. 186, Прилеп. (3589)

Воена книшка издадена од Белград на име Бранко Живко Поповски, Скопје. (904)

Воена книшка издадена од Скопје на име Рамиз Цемаил Али, Скопје. (905)

Диплома за средно земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово на име Душан Бојковски, с. Довезенце, Куманово. (906)

Индекс бр. 184/67, издаден од Вишата економска школа во Прилеп на име Марко Шуниќ, Скопје. (907)

Воена книшка издадена од Демир Хисар на име Душан Илиевски, Скопје. (908)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Горги Димитров“ — Скопје на име Јадранко Ристов, Скопје. (909)

Воена книшка издадена од Сараево на име Рамадан Илјаз, Скопје. (910)

Воена книшка издадена од Скопје на име Иванка Цветановска, Скопје. (911)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Снежана Ставрова, Скопје. (912)

Работна книшка издадена од Скопје на име Назми Алију, Скопје. (913)

Воена книшка издадена од Загреб на име Јордан Славе Мојсовски, Скопје. (914)

Воена книшка издадена од Скопје на име Маџид Васе Донаков, Скопје. (915)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Градежното училиште за квалификувани работници „Чедо Филиповски — Даме“ — Скопје на име Крсте Стојковски, с. Оморани, Т. Велес. (916)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ Скопје на име Гордана Радосављевиќ, Скопје. (917)

Воена книшка издадена од Скопје на име Фета Ајвази, Скопје. (918)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Златана Размовска, Скопје. (919)

Здравствена легитимација на име Велика Поповска, ул. „Драгорска“ бр. 94, Битола. (920)

Воена книшка издадена од Пула на име Никола Пејковски, с. Сопотница, Битола. (921)

Свидетелство за VIII одделение и документ за завршен КВ истражувач на име Никола Пејковски, с. Сопотница, Битола. (922)

Работна книшка на име Андон Димески, ул. „Спасе Темелкоски“ бр. 38, Прилеп. (923)

Свидетелство за VIII одделение на име Сокол Трајкоски, ул. „Киро Крстески“ бр. 41, Прилеп. (924)

Воена книшка на име Орде Илиески, ул. „Раде Ивановски“ бр. 12, Прилеп. (925)

Лична карта на име Орде Илиевски, ул. „Раде Ивановски“ бр. 12, Прилеп. (926)

Режи карта бр. 004406 на име Диме Димески, с. Гостиражни, Прилеп. (927)

Свидетелство за VIII одделение на име Драган Јосифоски, с. Галичани, Прилеп. (928)

Лична карта бр. 94 на име Спасја Маркоска, ул. „Сутјеска“ бр. 26, Прилеп. (929)

Ученичка книшка од I и II клас гимназија на име Гоце Ивановски, с. Варовиште, Кр. Паланка. (930)

Здравствена книшка на име Музајен Дервиши, с. Љуботен, Тетово. (932)

Свидетелство на име Лазар Коцески, ул. „Пролетерска“ бр. 2, Тетово. (933)

Свидетелство на име Даим Јахија, с. Челопек, Тетово. (934)

Здравствена книшка на име Љуба Панајоту, „Интерпромет“ Стоковна куќа — Тетово. (935)

- Работна книшка на име Чако Валдет, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 30, Гостивар. (936)
- Ученичка книшка на име Џафер Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (937)
- Свидетелство за V одделение на име Шани Ази-зи, с. Врлчиште, Гостивар. (938)
- Свидетелство за IV одделение на име Зорка Стојаноска, Скопје. (939)
- Свидетелство за VII одделение на име Малина Стојаноска, Берово. (940)
- Свидетелство за IV одделение на име Мара Ристова, Т. Велес. (941)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Трајковска, с. Драчево, Скопје. (942)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Игман Тодороски, ул. „Раде Иваноски“ бр. 13, Прилеп. (943)
- Воена книшка на име Димче Петровски, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 100/14, Битола. (944)
- Работна книшка издадена од СО Куманово на име Ајрула Мемети, ул. „Јане Сандански“ бр. 41а, Куманово. (945)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Вебије Изаири, ул. „107“ бр. 42, Тетово. (946)
- Свидетелство за основно одделение на име Здравка Вучкоска, Куманово. (947)
- Здравствена легитимација на име Блаже Арсов, с. В. Кршла, Веница. (948)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Тони Димитриовски, Скопје. (949)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Есад Зекир, Скопје. (950)
- Лична карта на име Божидар Танески, ул. „М. Ацев“ бр. 27, Прилеп. (951)
- Индекс бр. 1236/75 на име Петре Јанев, ул. „Еврејска“ бр. 51, Штип. (952)
- Свидетелство за IV одделение на име Фаик Џиноли, с. Горно Врановци, Т. Велес. (953)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шазо Занки, с. Симница, Гостивар. (954)
- Диплома на име Русимка Крстева, ул. „Благој Горев“ бр. 2, Т. Велес. (955)
- Лична карта на име Цвета Трајкоска, с. Кокре, Прилеп. (956)
- Пасош на име Димитрија Кузески, ул. „Мирче Нојев“ бр. 66, Прилеп. (957)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“ с. Мало Којнари на име Надежда Шуткова, с. Славеј, Прилеп. (958)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петар Шемкоски, ул. „Тризна“ бр. 59, Прилеп. (959)
- Свидетелство за VIII одделение на име Василе Ѓорѓиоски, с. Бело Поле, Прилеп. (960)
- Свидетелство за VI одделение на име Десанка Нанеска, ул. „Егејска“ бр. 96, Прилеп. (961)
- Работна книшка на име Трајко Спасовски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 40, Куманово. (962)
- Ученичка книшка за V одделение на име Злата Богатиноска, с. Белица, Брод Македонски. (963)
- Здравствена легитимација на име Миљазим Џемаиљ, с. Боговиње, Тетово. (964)
- Земјоделска здравствена книшка на име Мустаф Зибири, с. Желино, Тетово. (965)
- Земјоделска здравствена книшка на име Ривов-јет Назири, с. Стримница, Тетово. (966)
- Земјоделска здравствена книшка на име Букурџије Назири, с. Стримница, Тетово. (967)
- Свидетелство за VIII одделение на име Етем Аљиљ, с. Стримница, Тетово. (968)
- Работна книшка на име Димитри Јованов, ул. „Партизанска“ бр. 98, Битола. (969)
- Пасош бр. 026550 на име Рамадан Османоски, с. Дебреште, Прилеп. (970)
- Свидетелство за VIII одделение на име Василе Ѓорѓиоски, с. Локвица, Брод Македонски. (971)
- Свидетелство за VIII одделение на име Радован Огненоски, с. Русјаци, Брод Македонски. (972)
- Сервисна книшка од кола на име Пецо Трчков, ул. „Костурска“ бр. 19, Т. Велес. (973)
- Свидетелство на име Геле Андреев, ул. „Д. Груев“ бр. 6, Т. Велес. (974)
- Диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, Тетово. (975)
- Лична карта на име Хамлие Усеини, ул. „Б. Кочовски“ бр. 61, Тетово. (976)
- Ученичка книшка на име Садри Илијази, с. Г. Речица, Тетово. (977)
- Земјоделска здравствена книшка на име Алије Илмија Асени, с. Г. Речица, Тетово. (978)
- Свидетелство за VI одделение на име Нусрет Ајредини, с. Боговиње, Тетово. (979)
- Земјоделска здравствена книшка на име Јусуф Е. Ибиши, с. Г. Речица, Тетово. (980)
- Ученичка книшка за VIII одделение на име Атанас Трајкоски, ул. „Б. Шукуроски“ бр. 22, Прилеп. (981)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Стојкоски, с. Локвица, Брод Македонски. (982)
- Свидетелство од VIII одделение на име Дилавер Маџини, ул. „Младен Симуноски“ бр. 19, Гостивар. (983)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ристеми Шекибе, с. Топлица, Гостивар. (984)
- Свидетелство од IV година гимназија на име Сузана Ахмети, ул. „Мл. Груески“ бр. 22, Гостивар. (985)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Исмаил Елезин, с. Дебреше, Гостивар. (986)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Миодраг Наумовски, Скопје. (987)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран Јовановски, Скопје. (988)
- Диплома за завршено КВ ауто механичар, издадена од АСУЦ во Скопје на име Благој Кимов, Скопје. (989)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Славка Ангелеска, Скопје. (991)
- Воена книшка издадена од Ораховац на име Селим Јусуфи, Скопје. (992)
- Кредитно писмо бр. 329/77 на износ од 40.000,00 динари, издадено од Љубљанска банка — Скопје на име Вангел Живков, Скопје. (993)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Цветан Димов“ — Скопје на име Ведрија Рамовиќ, Скопје. (994)
- Ученичка книшка за V одделение издадена од Основното училиште „Стив Наумов“ — Скопје на име Соња Јовановска, Скопје. (995)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од основното училиште „Страшо Пинџур“ с. Псача на име Доцка Петковска, с. Псача, Кр. Паланка. (996)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Кани Ибраимовски, Скопје. (997)
- Свидетелство за III клас гимназија издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Марија Неделковска, Скопје. (998)
- Ученичка книшка за I, II и III година, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ на име Михајло Андриевски, Скопје. (999)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ Скопје на име Марија Неделкова, Скопје. (1000)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Марика Лещи Романчева, Скопје. (1001)
- Индекс бр. 1621, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Драган Бошков, Скопје. (1002)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од с. Ракогинци Скопје на име Тодорка Спасовска, Скопје. (1003)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Дупјачани на име Димче Димоски, с. Забрчани, Прилеп. (1004)
- Свидетелство од VIII одделение на име Трајанка Трајкоска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 128, Прилеп. (1005)
- Работна книшка рег. бр. 6626, серија бр. 13530, издадена од Собранието на општината Ресен на име Вера Корун Љоловска, с. Перово, Ресен. (1006)
- Свидетелство од VIII одделение на име Милко Мишевски, с. Лешница, Тетово. (1007)
- Здравствена книшка на име Јанко Антовски, ул. „Поточка“ бр. 9, Тетово. (1008)

Свидетелство на име Самет Ахмети, Гостивар.
(1009)

Свидетелство за VIII одделение на име Момчи-
ло Велковски, ул. „Домазетовска“ бр. 4, с. Драче-
во, Скопско. (1010)

Индекс бр. 1562, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Сава Поповиќ, ул. „М. Ти-
то“ бр. 97, Врањска Бања. (1011)

Работна книшка на име Трајанка Синадиноска,
ул. „Драган Димески“ бр. 9, Прилеп. (1012)

Работна книшка на име Момир Атанасовски,
ул. „Партизанска“ бр. 35, Кр. Паланка. (1013)

Земјоделска книшка на име Сабри С. Нуреди-
ни, с. Доброште, Тетово. (1014)

Воена книшка на име Душко Коцевски, с. Шоп
Рудари, Кратово. (1015)

Свидетелство за VIII одделение на име Нејази
Џељадини, с. Жељино, Тетово. (1016)

Школска книшка на име Садула Алији, с. Тр-
ново, Гостивар. (1017)

Сообраќајна дозвола ТЕ 156-17 на име Јакупи
Нецади, с. Чајле, Гостивар. (1018)

Свидетелство за V одделение на име Родна
Тенџеровска, ул. „820“ згр. 2, влез 3/1, Скопје.
(1019)

Свидетелство за VIII одделение издадено од
ЦОУ с. Костинци на име Трајче Тренкоски, с.
Маргари, Прилеп. (1020)

Лична карта бр. 1770 на име Божидар Горгио-
ски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 1а, Прилеп. (1021)

Свидетелство за VIII одделение на име Џемаил
Таироски, с. Дебреште, Прилеп. (1022)

Свидетелство за VII одделение на име Слобода
Спиркоска, ул. „Џане Коњарец“ бр. 331, Прилеп.
(1023)

Лична карта на име Драган Горгиоски, ул. „М.
Пијаде“ бр. 184, Прилеп. (1024)

Возачка дозвола на име Драган Горгиоски, ул.
„М. Пијаде“ бр. 184, Прилеп. (1025)

Свидетелство за VIII одделение на име Кири-
л Богоески, с. Беровци, Прилеп. (1026)

Ученичка книшка од V одделение на име Дра-
га Кузманова, с. Ресава, Прилеп. (1027)

Здравствена книшка на име Златко Наумовски,
ул. „Горче Петров“ бр. 34, Прилеп. (1028)

Свидетелство за V одделение на име Блага Ви-
деска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 24, Прилеп. (1029)

Работна книшка на име Стојанче Краљевски,
ул. „11 октомври“ бр. 59, Куманово. (1030)

Свидетелство за IV одделение на име Загорка
Станковска, с. Страци, Куманово. (1031)

Свидетелство за IV одделение издадено од
Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ с. Велов-
ци на име Станка Станојковска, с. Бајловце, Ку-
маново. (1032)

Свидетелство за VI одделение издадено во с.
Чашка на име Љубенка Стеван Манева, с. Ново
Село, Г. Петров. (1033)

Свидетелство за завршена осмолетка на име
Неџбедин Шабани, с. Камењане, Тетово. (1055)

Лична карта на име Аљил Исаки, ул. „29 Но-
ември“ бр. 74, Тетово. (1034)

Дозвола за оружје на име Аљил Исаки, ул.
„29 Ноември“ бр. 74, Тетово. (1035)

Лична карта на име Изаим Арифџи, ул. „Вар-
дарска“ бр. 65, Тетово. (1036)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Џезаир Зибири, с. Желино, Тетово. (1037)

Здравствена книшка на име Назмие Зендел
Ибраими, Тетово. (1038)

Свидетелство од V одделение на име Нехат На-
зифи, с. Требош, Тетово. (1039)

Свидетелство од VI одделение на име Нехат
Назифи, с. Требош, Тетово. (1040)

Свидетелство од VII одделение на име Нехат
Назифи, с. Требош, Тетово. (1041)

Работна книшка на име Гафур Јусуфи, ул.
„Шулинчоски“ бр. 65, Гостивар. (1042)

КОНКУРСИ

ООЗТ Клиника за детски болести на Медицин-
скиот факултет во Скопје

распишува КОНКУРС

за прием во работен однос:

1. Лекар специјалист 1 работно место

Покрај општите услови за стапување во рабо-
тен однос кандидатот треба да ги исполнува и
следните посебни услови:

— да е лекар специјалист по педијатрија;

— да не е постар од 35 години;

— да знае еден од светските јазици.

Личен доход по Самоуправната спогодба за ос-
новите и мерилата за стекнување и распоредување
на доходот и распределба на средствата за лич-
ните доходи на Клиниката.

Пријави се поднесуваат до ООЗТ Клиника за
детски болести на Медицинскиот факултет во
Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 — Скопје во рок од
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Непотполни пријави нема да се земаат во раз-
гледување. (108)

Собирот на работните луѓе при ЗДИШ „ТРЕС-
КА“ — Скопје, ООЗТ Шумско стопанство „ГОЛАК“
— Делчево

распишува КОНКУРС

за директор (реизбор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и
следните посебни услови:

1. да има завршено високо образование — дип-
ломиран шумарски инженер;

2. да бил на работа во работна организација од
областа на шумарството најмалку 5 години, од кои
3 на раководно работно место;

3. да ги познава проблемите на работењето во
работната организација;

4. да поседува морално-политички квалитети и
да е член на СК;

5. да не е осудуван за кривично дело и да не
е под истрага;

6. да не му престанала должноста директор по-
ради покажани слаби деловни резултати и поради
неправилно вршење на другите работи како
директор, а биле во негова надлежност.

Кандидатите кон пријавата да достават:

— уверение за завршено образование — дип-
лома;

— доказ за работен стаж со раководно работно
искуство;

— уверение дека не е осудуван и не е под
истрага.

Пријавите со комплетните потребни документи
се доставуваат до Конкурсната комисија при ООЗТ
Шумско стопанство „Голак“ — Делчево.

Конкурсот трае 15 дена рд денот на објавува-
њето.

Некомплетни документи не се разгледуваат и
ке се смета како да не се поднесени. (109)

Конкурсната комисија при ООЗТ „МАКЕДОНИ-
ЈА ГРАДБА“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1. Директор на ООЗТ

Кандидатот треба да ги исполнува следните
услови:

а) дипломиран инженер — архитект со над 10
години работно искуство;

б) техничар од архитектонска или градежна
насока со над 15 години работно искуство;

2. Технички директор на ООЗТ

а) дипломиран инженер архитект или градежен смер со над 10 години работно искуство;

б) техничар од архитектонска или градежна насока со над 15 години работно искуство.

Покрај условите предвидени со Законот и претходните услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

— работното искуство да го здобиле на проектирање и изведување на градежни работи;

— да поседуваат овластување за проектирање изведување и вршење надзор над изведување на објекти;

— добро да ја познаваат проблематиката на внатрешното уредување на ентериерите, како проектирање така и изведување.

Личниот доход се определува со Самоуправната спогодба за распределување на доходот и личните доходи.

Комплетните документи се доставуваат до Конкурсна комисија на ООЗТ, ул. „Цветан Димов“ барака бр. 7.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Конкурсна комисија при ОЗТ „БАЛКАН-ШПЕД“ — Радовиш

распишува
КОНКУРС

за пополнување на работното место генерален директор на ОЗТ „Балканшпед“ — Радовиш

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има висока стручна подготовка со работно искуство над 10 години, од кои 5 години на раководни работни места во сообраќајот;

2. виша стручна подготовка сообраќаен смер — со 15 години работно искуство, од кои 10 години на раководни работни места во сообраќајот.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до ОЗТ „БАЛКАНШПЕД“ — Радовиш, за Конкурсна комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Непотполна документација нема да се разгледува. (111)

Врз основа на член 78 од Статутот на ОЗТ Комунална управа за уредување на градежно земјиште — Македонски Брод, Конкурсна комисија

распишува
КОНКУРС

за реизбор на директор

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да ги поседува сите морално-политички квалитети;

— да има подготовка од следните струки: економска, градежна или правна, и тоа:

Со висока стручна подготовка — со 2 години работно искуство на раководно работно место.

Со виша стручна подготовка — со 3 години работно искуство на раководно работно место.

Со средна стручна подготовка — со 5 години работно искуство на раководно работно место.

Кандидатите се должни да ги достават сите документи во оригинал.

Личен доход според Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани документи и молбите по истекот на рокот нема да се земаат предвид.

Молбите се поднесуваат до Комуналната управа за уредување на градежно земјиште — Македонски Брод. (112)

Конкурсна комисија при Училишниот центар за основно образование — ООЗТ „Владо Арсов“ — с. Лесковица, Штипско

распишува
КОНКУРС

за избор на директор (реизбор)

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено филозофски факултет, педагошка академија, како и лице што завршило соодветно образование за настава на факултет или виша школа;

— да има најмалку пет години работно искуство во настава;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да не е осудуван за кривични дела;

— да е афирмиран со своите стручни и организаторски способности.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

Документите да се доставуваат до Конкурсна комисија на адреса: Училишен центар за основно образование — ООЗТ „Владо Арсов“ с. Лесковица, з. п. Јаковица — Штипско. (113)

Советот на ООЗТ Институту при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува
КОНКУРС

за пополнување на едно работно место Лекар на специјализација во Институтот за патологија.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. завршен обавезен лекарски стаж и положен стручен испит;

2. да е лекар на специјализација по Патолошка анатомија.

Изборот ќе се изврши врз основа на следните приоритетни критериуми:

— среден успех во текот на студиите,

— по успех од положен тест за прием,

— по правило да не е постар од 28 години,

— да ја регулирал воената обврска (за мажи);

— да се служи со стручна литература на еден од светските јазици,

— да покажува склоност и интерес за научноистражувачка работа;

— да има морално-политички квалитети.

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се доставуваат преку Архивата на Работната заедница Заеднички служби до Советот на ООЗТ Институту.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Советот на Институтот за тутун во Прилеп во поширок состав

распишува
КОНКУРС

за избор на директор на Институтот за тутун во Прилеп

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет;

— да има звање научен советник или виши научен соработник;

— да ја познава проблематиката на тутуновото стопанство;

- да е афирмиран научен работник;
- да има способности за организирање на научно истражувачка работа.

Кандидатите покрај молбата треба да ја достават и следната документација: оригинал или препис од диплома за школско образование, оригинал или препис од решението за избор во научно звање, кратка биографија за движењето во службата и потврда за движењето во службата.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во Прилеп. (114)

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд и одлуката на работничкиот совет од 7. 03. 1977 година, Конкурсната комисија на Работната организација „Шпилетранс“ — Дебар

р а с п и ш у в а ПОВТОРЕН КОНКУРС

За избор на шеф на сметководството во Работната организација „Шпилетранс“ — Дебар.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. висока — виша школска подготовка економски факултет со 1 година работен стаж;
2. средна школска подготовка со 5 години работен стаж.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

- да поседува морално-политички квалитети;
- да е идејно јасно определен за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи;
- да не е осудуван за кривични дела проневера, злоупотреба на службената должност како и кривични дела против народот и државата.

Молбите со потребните документи се доставуваат до правната служба при Р. О. „Шпилетранс“ — Дебар со назнака за конкурсната комисија.

Кон молбите да се приложат следните документи:

- диплома за школска подготовка,
- потврда за работен стаж,
- уверение дека не е осудуван.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. Молбите некомплетирани или не благовремено поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат вратени на кандидатите. (115)

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд и одлуката на работничкиот совет од 11. 04. 1977 година, Конкурсната комисија при Р. О. „Шпилетранс“ — Дебар

р а с п и ш у в а КОНКУРС

за избор на директор на работна организација „Шпилетранс“ — Дебар.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. Висока школска подготовка со 4 години на раководно работно место.
2. Виша школска подготовка со 5 години на раководно работно место.

3. Непотполна стручна спрема со 10 години практична работа на раководно место во слична работна организација.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

- да поседува морално-политички квалитети;
- да е идејно јасно определен за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи;
- да не е осудуван за кривични дела проневера, злоупотреба на службената должност како и кривични дела против народот и државата.

Молбите со потребните документи се доставуваат на правната служба при Р. О. „Шпилетранс“ — Дебар со назнака за конкурсната комисија.

Кон молбите да се приложат следните документи:

- диплома за школска подготовка,
- потврда за работен стаж,
- уверение дека не е осудуван.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. Молбите некомплетирани или не благовремено поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат вратени на кандидатите. (116)

СОДРЖИНА

	Страна
146. Одлука за отстапување на користење на дел од приходи остварени во 1977 година од одделни републички органи и организации — — — — —	345
147. Одлука за користење на дел од средствата предвидени за регрес на рото хартијата — — — — —	345
148. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо — — — — —	345
149. Наредба за утврдување на предни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот — — — — —	346

Општи акти на самоуправните интересни заедници

Кратово	
234. Одлука за зголемување висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство и од доход од стопанство на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита за 1977 година — — —	350
Кавадарци	
235. Одлука за утврдување на стапките на придонеси за финансирање на СИЗ на физичката култура — Кавадарци во 1977 година — — — — —	351
Берово	
236. Одлука за проширување на правата од задолжителните видови на здравствената заштита на осигурениците и осигурените лица — — — — —	351
Крива Паланка	
237. Одлука за утврдување стапката на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка за 1977 година — — — — —	351

Прописи на општинските собранија

Ресен	
238. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за општинските даноци на граѓаните — — — — —	352
239. Одлука за комунални такси — — — — —	352